




BIOVITALIS®

КАТАЛОГ СО ПРОИЗВОДИ



100% од состојките одговараат на
стандардите за природна козметика

0% алергени, парабени, силикони
и парафинско масло



- ✓ Не содржи глутен
- ✓ Не содржи алкохол
- ✓ Не се тестирани на животни

СОВЕТ

Емулзија за нега на многу сува кожа склони кон atopija. Се користат за секојдневна нега на atopична кожа.

Балзам АКУТ користете го на целни подрачја на телото со многу изразени иритации, црвенило и јадеж. Може да се користат истовремено



Линија на производи за успешна нега на кожа склони кон atopija. Се применува кај новородени, од првиот ден од животот. Со докажан ефект.

ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ ЗА АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ

Докажано подобрување на состојбата на кожата кај 93% од децата, според проценка на мајките!



Емулзија за нега на многу сува кожа склона кон атопија Делотворно ги ублажува симптомите на атопискиот дерматит: сувост, рапавост, црвенило, испукотини и јадеж. Испитувањето е спроведено на 30 деца со дијагноза за атопичен дерматит, во времетраење од 3 недели

Емулзијата ја поттикнува способноста за обновување на природната бариера на кожата. Ја враќа влажноста и ја штити од сушење. Лесно се впива, а со примена од 2 пати дневно во краток временски период постигнува благотворен ефект. Емулзијата на содржи алергени, парабени, силикони, парафинско масло, ниту синтетски парфеми. Доаѓа во пакување од 150мл.



АЛОЕ ВЕРА



ЧАМУК



ЈАГЛИКА



АВОКАДО



ШЕА ПУТЕР



ПЧЕНИЦА



Флуид за перење на многу сува кожа склона кон атопија – Нежно ја чисти кожата без сушење. Ја прави смирена, нежна и мека. Без агресивни сурфактанти. Не содржи алергени, парабени, силикони, парафинско масло, ниту синтетски парфеми. Содржи благ сапун кој е додаток збогатен со екстракт од овес. **3 во 1 производ : Купка-Шампон-Гел за туширање.** Доаѓа во практично пакување со пумпа за дозирање. Волумен 250мл.



БАЗА БЕЗ САПУН



ЕКСТРАКТ ОД ОВЕС

ПРОИЗВОДИТЕ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ОД ПРВИОТ ДЕН ОД ЖИВОТОТ НА ДЕТЕТО

100% од состојките одговараат на стандардите за природна козметика
0% алергени, парабени, силикони и парафинско масло



ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ ЗА АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ



БАЛЗАМ АКУТ за нега на многу сува кожа склona кон атопија – Моментално го смирува јадежот, иритацијата и црвенилото на целните подрачја. Гарантира интензивна обнова и заштита на кожата оптеретена од атопичниот дерматит. Ја обновува липидната бариера и го зајакнува природниот имунитет на кожата. Голема заслуга има екстрактот од куркума за брзо смирување на јадежот.

Дерматолошки тестираниот – БАЛЗАМ АКУТ е нежен кон осетливата и сува кожа склona кон атопија, без иритација.

Не содржи алергени, вазелин, парафинско масло, ниту силикони.

Доаѓа во пакување од 150мл.



ЛИСИЧИНКА



КАРИТЕ



ЈАГЛИКА



КОКОС



ШЕА ПУТЕР



СЛАДОК
КОРЕН

Сите производи од линија за атопичен дерматит се дерматолошки тестирани. Нежни се кон осетливата и сува кожа склona кон атопија и не прават никаква иритација

ТЕЧНИ ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ

За имунитет



Бета Глукан

- *Te4eH AOAQTOK BO 111cxpaHQTTQ 3Q*
- *IIIMYHHITeT cOAp>t<111 bera-rnyKaH*
1113011111paH OA KBaceu (Saccharomyces cerevisiae),
sv1raMv1H L(v1 L{v1HK
- Витаминот Ц и цинкот допринесуваат во нормалната функција на имунолошкиот систем
- за деца постари од 1 година
- практична примена - еднаш дневно без шеќери, бои и арома
- со природен сок од јаболко
- погоден за дијабетичари
- 150 ml

За апетит

Апетит форте

- течен додаток во исхраната за подобар апетит
- содржи билни екстракти од глуварче, маточина и линцура
- Глуварчето го зголемува апетитот и го олеснува варењето на храната, додека маточината и лицурата ја подобруваат работата на системот за варење
- за деца постари од 4 години и возрасни
- без шеќери и алкохол
- со природен сок од јаболко
- погоден за дијабетичари
- 200ml



Биолакс

- течен додаток во исхраната за празнење на цревата
- содржи лактоза, ефективен осмотски лаксатив и концентриран сок од круша
- **лактозата допринеува за подобрување на перисталтиката и забрзување на преносот на содржината низ цревата**
- за деца постари од 1 година и возрасни
- не предизвикува грчеви
- не создава зависност
- погоден за дијабетичари, бремени жени и доилки
- 200 ml

Додатокот во исхраната не е надоместок или замена за балансирана исхрана

ТЕЧНИ ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ

Витамини и минерали



100% Мултивитамин

- *Витаминско минерален течен додаток во исхраната*
- единствен производ на пазарот кој содржи 100% препорачан дневен внес на 12 витамини (А, Б, Ц, Д и Е), железо и цинк
- практична примена - еднаш дневно без шеќери, бои и арома
- погоден за дијабетичари
- 200 ml



Козметички производи



Медна Роса ПЛУС

- Ги отстранува израстоците безбедно и сигурно
- Едноставно и прецизно нанесување со roll-on апликатор, за 100% сигурна и ефикасна примена.
- Формула со дури 20% екстракт од кора од врба, кои природно содржат висока концентрација на салицилна киселина
- Во комбинација со природен екстракт од врба, лимон, невен и даб со јаболков оцет.
- Сите видови израстоци, брадавици и фиброми*
- Пригодно за користење и кај деца, бремени жени и доилки.

Обновувачки балзам за пети и стапала

- Балзам за суви, груби и испукани пети и стапала
- Ја освежува и штити кожата на петата и стапалата и забрзува заздравување на испукана кожа
- шеа путер кој ја омекнува групата кожа
- содржи уреа
- високиот процент на маслото од таману е исклучително корисна во случај на непријатни рагади (пукнатини) на петиците.
- 0% вазелин, парафинско масло и силикони



Хранлив путер за нега на сува кожа

- 100% природен путер, без конзерванси, богат со природни масла, путери и витамин Е
- длабински ја храни, влажни и подмладува сувата и чувствителна кожа
- спречува создавањето на стрии што го прави совршен за негување на кожата и за време на бременост
- има нежна текстура
- романтичен цветен мирис



Балзамино за усни

- маслото од ричинус и сладок бадем ги регенерираат сувите и испукани усни
- интензивно ги штити усните од сушење и им пружа мекост и блескав сјај
- слатка комбинација од кокос и портокал





Гел од куркума

- регенерира, смирува и лади
- гел со куркума и хондроитин
- се препорачува на рекреативци и активни спортисти, постари лица и за сите они кои сакаат да си ја олеснат подвижноста на телото
- содржи високопрочистен хондроитин кој е заслужен за регенерација на истрошените делови, додека екстрактот од куркума благотворно смирува
- богатата формула содржи дури 6 состојки за потполн ефект: куркума, хондроитин, гавез, каранфилче, ментол и камфор

Лед гел

- гел за масажа со ефект на ладење
- опушта, освежува, и лади пред или по спортски и телесни активности
- се препорачува на активни лица и спортисти, како и на постари лица
- лесно се наносува во тенок слој, брзо се впира и не остава мастна трага
- содржи ментол кој пријатно лади и природни етерични масла од рузмарин и лаванда за релаксирачка масажа



Гел од пиперка

- гел за масажа со ефект на загревање
- се препорачува на реактивци и активни спортисти за загревачка масажа пред телесни активности и за лица на кои им годи ефектот на греење
- содржи екстракт од кајанска пиперка богата со капсаин, познат по својот хиперемиски ефект
- етерични масла од рузмарин и камфор за благотворен релаксирачки ефект
- лесно се наносува, брзо се впира и не остава мастна трага

Гел од костен

- за уморни и „тешки“ нозе
- опушта, освежува и ги лади нозете
- содржи дури 3 природни состојки кои делуваат синергично за потполн ефект: екстракт од плодот на див костен, екстракт од гота кола и екстракт од хамамелис.
- Составок е дополнително обогатен со природни свежи етерични масла од нане, рузмарин и чепрес со што се постигнува релаксирачка масажа на уморните нозе со благотворен ароматерапевтски ефект.





Гел со
куркума
и хондроитин

Гел за
масажа со
ефект на
загревање

Гел за
масажа
со ефект
на
ладење

Гел за
уморни
нозе

ТЕРМО балзам

За ублажување на напнатоста во грбот, вратот и рамената

- Силен и долготраен затоплувачки и релаксирачки ефект кој започнува веднаш по нанесувањето.
- Термобалсам за ублажување на напнатоста во грбот, вратот и рамената, со ефект на долгорочно загревање.
- Природни активни состојки избрани за силно и долготрајно дејство на загревање и релаксација: камфор, каенска пиперка, гавез, зимзелен, рузмарин, бор.



За совршено лето



Магичен путер за брзо потемнување, 150 ml

Путер богат со бета-каротен од морков и драгоцени масла од малини и авокадо. За долготраен бронзен тен со безгрижно уживање на сонцето (SPF15)

Златен крем за зачувување на тенот

Лесна и прозирна формула, збогатена со смирувачки природни состојки, алое вера и невен. Златен пигмент кој дава дискретен сјај. Длабински ја хидрира и смирува кожата по излегување на сонче

Волшебно летно масло SPF 15, 100 ml

Луксузно суво масло за долготраен бронзен тен и заводлива блескавост на кожата, со екстра висок процент на бета-каротен од моркови и екзотично бурити.

UVA/UVB заштита, SPF 15

СОНЧЕВА ЛИНИЈА ПРОИЗВОДИ

Волшебно летно масло, SPF15 UVA+UVB, 100ml

- Луксузно суво масло за сончање и долготраен бронзен тен
- морковот и егзотичното овошје на тропската палма - бурити, се богат извор на бета каротен, кој ја штити кожата при сончање и го забрзува нејзиното потемнување
- Избраните UV филтри се безбедни за кожата и и обезбедуваат заштита од UVA и UVB, SPF15.
- За лице и тело за сите типови на кожа, без конзерванси
- Брзо се впива и не остава масни трагови
- Водоотпорно
- Без глутен, без алкохол
- Егзотичен мирис на тропски кокос



Златен крем за зачувување на тенот, 75ml

- Го продолжува времето на бронзен тен и додатно го нагласува „златниот“ пигмент
- лесна и прозирна формула, збогатена со смирувачки природни состојки, алое вера и невен
- Длабински ја хидрира и смирува кожата по излегување на сонце
- Масло од сладок бадем ја прави кожата мека и свиленакаста, поради што е идеален крем за секој ден
- Златен пигмент кој дава дискретен сјај
- Еколошки конзерванс кој обезбедува стабилност и квалитет
- Без глутен, без алкохол
- Vegan friendly; Cruelty-free
- Неодолив егзотичен мирис на тропски кокос



Магичен путер, за брзо потемнување, 150ml

- Промовира природно потемнување на кожата при изложување на сонце и обезбедува долготраен бронзен тен
- Богат со бета-каротен добиен од екстракт од морков, добро познат по тоа што го забрзува потемнувањето на кожата за време на сончањето
- Скапоцените хранливи масла од маслиново и авокадо ја регенерираат и негуваат уморната и дехидрирана кожа, правејќи ја сјајна, мека и нежна.
- Кремастата текстура лесно се наноси и не остава лепливи или обоени траги.
- Неодоливиот мирис на егзотичниот кокос моментално создава летна атмосфера.
- Со UV филтри кои се безбедни за кожата и и обезбедуваат заштита од UVA и UVB, SPF15.



СТРИИ И ЦЕЛУЛИТ

Свиленакст крем против целулит

- Ја одржува кожата еластична и спречува појава на стрии за време на бременост и доење
- Формула во целост прилагодена за чувствителната кожа на бремени и доилки
- За секојдневна нега која за време на бременоста е изложена на нагло растегнување и склона кон настанок на стрии
- Содржи хијалурон, колаген, алое вера, витамин Е
- Брзо се впива и не остава масни трагови
- Нежен мирис
- Без глутен, без алкохол, без парабени, без силикони, без парафинско масло, без состојки од животинско потекло
- Егзотичен мирис на тропски кокос



150ml



150ml

Концентриран гел-крем против целулит

- Ја измазнува и зацврстува кожата склона кон целулит
- Моќните активни состојки ги намалуваат масните пернициња и кожата ја прават мазна
- Интензивен третман против целулит, кој ја намалува неговата видливост
- Формулата е прилагодена за дренажна масажа, лесно се наноси, брзо се впива и не остава масни трагови
- Пријатно чувство на ладење
- Не се препорачува да се користи за време на бременост и доење



Увозник за Македонија: Галев 2002

 ул. Киро Крстев бр.1, Кавадарци

 тел. 043/415-942

 www.galev2002.com

 /galev2002

 @galev2002

